

„Мојата идна професија”

Години наназад, соновите често се менуваа. Прво доктор, па правник, па пилот и се што може едно дете да замисли. Се прашував како ли човек може толку брзо и едноставно да одлучи за што би сакал да учи, да се образува и да ја работи. Но како поминуваа годините сфатив дека и не било баш така како што замислував. Треба да гледаш на тоа што би ти пружила таа работа, дали може да опстанеш понатаму, а најважно да ја сакаш таа професија со целото срце.

Мислам дека мојата одлука е веќе донесена. После долго размислување, консултации, информирање од разни интернет страни, видеа. Јас себе си се гледам како бизнисмен, менаџер, економист. Моето образование ќе го продолжам во средното економско и правно училиште, а понатаму мојата цел е да ги продлабочам своите знаења во областа на економските науки, во земја која најдобро ќе ми го овозможи тоа. Велат дека успешните и амбициозни луѓе знаат што сакаат, имаат поставено своја цел и вложуваат напори да ја постигнат истата. За мене најпривлечна е економската струка и сметам дека со ова ќе успеам да изградам од себе една вредна и успешна личност во својата област. Воедно, за да ја достигнеш таа точка на успешност треба да можеш, да знаеш и да сакаш тоа да го постигнеш. Сите овие три клучни работи јас ги поседувам што значително ќе ми го олесни престојното образување. Патот е долг и несомнено тежок, но со желба, посветеност, исполнителност, одговорност и многу труд сето тоа е секако достигнуемо. Јас од себе ќе го дадам својот максимум да ги исполнам своите соништа и да станам личност каква што отсекогаш посакував.

Сега сум на самиот почеток. Животот штотуку ќе станува покомплексен и со себе ќе понесува повеќе одговорности. Нови предизвици, нови подеми и падови. Со целата поддршка, упорност и сигурност јас сум подготвена храбро да чекорам по патот за кој верувам дека ќе ме донесе до посакуваната дестинација, до еден амбициозен и успешен бизнисмен.

Ангела Ристова IXa одд.